

Нагодувања на вашиот интернет прелистувач


За оптимална работа со програмата за Електронско Банкарство на Капитал Банка, неопходно е да се направат извесни нагодувања на вашиот интернет прелистувач. Поддржан е исклучиво Internet Explorer со верзија 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Во продолжение детално се објаснети чекорите кои треба да се направат за различните верзии на Internet Explorer.

I. Нагодувања на Internet Explorer 5


Верзијата 5 на Internet Explorer не бара посебни нагодувања.

II. Нагодувања на Internet Explorer 6

1. Стартувајте го Internet Explorer 6.
2. Од “Tools” менито изберете “Internet Options”.
3. Изберете го табот “Security”.
4. Селектирајте ја зоната “Trusted sites” и притиснете го копчето “Sites” како на сликата подолу.




5. Во новоотворениот прозор “Trusted sites” во полето “Add this Web site to the zone” внесете ја адресата: <https://ebank.capitalbank.com.mk> и притиснете на копчето “Add”. Адресата <https://ebank.capitalbank.com.mk> треба да се појави во полето “Web sites” како на сликата подолу. Притиснете на копчето “OK”.
6. Повторно притиснете на копчето OK.




III. Нагодувања на Internet Explorer 7


1. Стартувајте го Internet Explorer 7.
2. Од "Tools" менито изберете "Internet Options".
3. Изберете го табот "Security".
4. Селектирајте ја зоната "Trusted sites" и притиснете го копчето "Sites" како на сликата подолу.




5. Во новоотворениот прозор “Trusted sites” во полето “Add this Web site to the zone” внесете ја адресата: <https://ebank.capitalbank.com.mk> и притиснете на копчето “Add”. Адресата <https://ebank.capitalbank.com.mk> треба да се појави во полето “Web sites” како на сликата подолу. Притиснете на копчето “OK”.



6. Во прозорот “Internet Options” притиснете го копчето “Custom level”.
7. Во делот “Downloads -> Automatic prompting for file downloads” означете го копчето “Enable”.



8. Во делот “Miscellaneous -> Use Pop-up Blocker” означете го копчето “Disable”.
Притиснете на копчето “OK”.



9. Повторно притиснете на копчето OK.
10. Рестартирајте го Internet Explorer.

IV. Нагодувања на Internet Explorer 8/9/10

Чекорите за нагодување на Internet Explorer 8/9/10 се идентични со тие за Internet Explorer 7.